

Образец за гласање преку кореспонденција на **акционер-физичко лице** за годишно собрание на акционери на Р.Ж.Економика А.Д.Скопје закажано за 06.07.2020 година со почеток во 10.00 часот.

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас, (име и презиме)

_____, со живеалиште _____,

ЕМБГ _____, лична карта/патна исправа број _____ издадена од _____ со _____ акции издадени од Р.Ж.Економика А.Д.Скопје кои се во моја сопственост/полномошник на денот на одржување на седницата на годишното собрание на акционери 06.07.2020 година, по точките на дневниот ред, одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик за свикување на седницата на годишното собрание на акционери, гласам на следниот начин:

Гласањето се врши со пополнување на празните линии со зборовите “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДРЖАН”.

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

Избор на претседавач на Собранието:

- Предлог – Јасмина Андонова Гласам _____.

Двајца бројачи на гласови и заверувачи:

- Предлог – Горан Динев, Тони Велкоски Гласам _____.

Записничар:

- Предлог – Горан Динев Гласам _____.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за период од 01.01-31.12.2019 година, со предлог одлука.
- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 2019 година. Гласам _____.
2. Донесување на одлука за одобрување на работата на Одборот на директори за 2019 година. Гласам _____.
3. Разгледување на ревизорскиот извештај за 2019 година од Грант Торнтон-Скопје.
4. Донесување на одлука за распределба на нето добивката остварена во 2019 година, со предлог одлука.
- Предлог одлука за распределба на нето добивката остварена во 2019 година. Гласам _____.
5. Донесување на одлука за избор на ревизор за 2020 година.
- Предлог1 _____ Гласам _____.
- Предлог2 _____ Гласам _____.
- Предлог3 _____ Гласам _____.

Датум
_____ 2020 година

Акционер

(име и презиме и своерачен потпис на акционерот)

Уредно пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, акционерот треба да го достави на следнава е-mail адреса: rzecoaop@t.mk, со пополнето име и презиме и своерачен потпис на акционер-физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот-правно лице.

Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, заради потребите на идентификацијата, секој **акционер-физичко лице** е потребно да достави и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа).

Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, заради потребите на идентификацијата, секој **акционер-правно лице** е потребно да достави копија од важечка тековна состојба за правното лице-акционер и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа) на законскиот застапник на правното лице.

Акционерот кој ќе гласа во својство на полномошник да достави и копија од полномоштвото и известување до Друштвото за дадено полномоштво.

Образецот заедно со наведените документи за идентификација да се достави на горенаведената е-mail адреса најдоцна до 03.07.2020 година.